

ВИЛА ПОСЕДОНИО -Полихроно

На 100м. од плажата се наоѓа Вилата Поседонио која располага со 1/2 +1 студија и 1 / 4 апартмани опремени со тоалет, кујна, тераса, ТВ и клима . Студијата и апартманите се состојат од една спална и посебна кујна.

Полихроно е убаво туристичко место на полуостровот Халкидики опкружено со бујна вегетација и со долга песочна плажа. Се наоѓа на околу 100 км југоисточно од Солун. Прекрасната песочна плажа природната убавина, срдечноста и гостопримливоста на домаќините, добро организираната инфраструктура на хотелите, маркетите, пекарите, таверните, рестораните, кафулињата и пицериите се гаранција за пријатен и за незаборавен одмор.

**-20% ПОПУСТ ЗА СИТЕ РЕЗЕРВАЦИИ НАПРАВЕНИ И НИВНА
ЦЕЛОСНА УПЛАТА ДО 15.02.2018**

СМЕНА	ПЕРИОД	НОЌЕВАЊА	ВИЛА POSEDONIO	
			1/2+1 студио	1/4 апп
1	27.05-03.06	7*	90	110
2	03.06-10.06	7*	100	120
3	10.06-17.06	7*	120	140
4	17.06-24.06	7*	140	160
5	24.06-01.07	7*	150	170
6	01.07-08.07	7*	170	190
7	08.07-15.07	7	375	425
8	15.07-22.07	7	385	435
9	22.07-29.07	7	385	435
10	29.07-05.08	7	385	435
11	05.08-12.08	7	375	435
12	12.08-19.08	7	365	425
13	19.08-26.08	7*	160	190
14	26.08-02.09	7*	140	170
15	02.09-09.09	7*	130	150
16	09.09-16.09	7*	110	130
17	16.09-23.09	7*	80	100

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1 евр = 62 мкд

- Цените со * се однесуваат на ПАКЕТ АРАНЖМАН ПО ЛИЦЕ (7 ноќевања со вклучен превоз);
- За сопствен превоз од цената се одбива 15 евра
- Цените вез * се однесуваат на НАЕМ НА СТУДИО/АПАРТМАН за 7 ноќевања;

-Доплата за превоз 35 евра за возрасни и 25 евра за деца до 12 години

- За уплатени два последователни аранжмани 7+7 се одобрува 10% ПОПУСТ на вториот аранжман;
- Трето лице (во студио) – **БЕСПЛАТНО, плаќа само превоз** (при сместување со две возрасни лица);
- Трето и четврто (во апартман) – **БЕСПЛАТНО, плаќа само превоз** (при сместување со две возрасни лица);
- Попустите и РАНИОТ БУКИНГ не се комбинираат;
- Користењето на клима уредот е вклучено во цената;
- Во студијата и апартманите е дозволено сместување на лица согласно предвидениот капацитет (број на кревети), преку дозволениот капацитет може да се смести максимум едно дете до 5,99 години;
- Во цената не е вклучено патничко – здравствено осигурување;

– Доплата за туристичка такса 0,5 € по соба на ден (се плаќа во објектот)